

Врз основа на член 21 став 5 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 96/2000 и 45/2002), министерот за животна средина и просторно планирање, донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРЕКУГРАНИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОПАСЕН ОТПАД

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување на опасен отпад согласно Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на опасниот отпад и негово одлагање Анекс V А и Анекс V Б (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97).

Член 2

Известување со упатството за начинот на пополнување (Прилог 1) и патниот налог со упатството за начинот на пополнување (Прилог 2) се поднесуваат на обрасци кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2170/1
29 мај 2003 година
Скопје

Министер,
Љубомир Јанев, с.р.

1. Извозник (назив, адреса): Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс/Телекс: _____ Причина за извозот: _____		3. Известување (1): Број на известување _____ (i) единечно движење ☐ (iii) Одлагање (без процесирање) ☐ (ii) генерално известување (повеќекратно движење) ☐ (iv) Операција на процесирање ☐ Претходно складирање/објект / постројка (1): Да ☐ Не ☐ Рег. бр. на објектот (ако е складирање): _____	
2. Увозник (назив, адреса): Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс/Телекс: _____		4. Вкупен планиран број на претки _____	5. Проценета количина (3) кг _____ литри _____
7. Планирани превозници (назив, адреса) (2): Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс/Телекс: _____		6. (i) Еднократно пренесување на претка *Планиран датум: _____	(ii) Повеќекратно пренесување на претки *Планирани датуми: _____
10. Производител(и) на отпад (назив, адреса) (2): Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс/Телекс: _____ Место и процес на создавање на отпадот: _____		8. Преработувач/одлагач (назив, адреса): Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс/Телекс: _____	
13. (i) Име и состав на отпадот: _____		9. Метод(и) на постапување (4): шифра D _____ шифра R: _____ Технологија која се применува _____	
15. Идентификациона ознака (код) на отпадот: земја извозник: земја увозник: царинска ознака(HS): _____		11. (i) Начин(и) на транспорт (4): _____	12. Пакување (4) тип: _____ број: _____
16. Класификација ОЕЦД(1) окер ☐ _____ дрвена ☐ _____ останато* ☐ _____ број: _____ (*приложете детали)		(ii) Посебни барања при ракување: _____	14. Физички карактеристики (4) _____
20. Вклучени држави, надлежни органи, датуми на издавање на согласности и конкретни пунктови на влез и излез: Држава на извоз _____ Држава на транзит _____ Држава на увоз _____		17. Број Y _____ 18. Број H (4) _____	
21. Царински испостави на кои е влезен отпадот (Европска унија) Влез _____ Излез _____		19. (i) UN идентификационен број _____ (ii) UN класа(4): _____ Назив на претката: _____	
22. Број на прилози: _____		Име: _____ Потпис: _____ Датум: _____	
ПОПОЛНУВААТ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ			
24. Пополнува надлежен орган за државата: -увоз (ЕЕС,ОЕЦД) -транзит (Базел) Известувањето е примено на ден: _____ Потврда на приемот е притежа на ден: _____ Назив на надлежниот орган, печат и/или потпис: _____		25. Согласност за прекутранично движење издадена од страна на надлежниот орган (име на државата): Дадена на ден: _____ Истекува на ден: _____ Посебни услови (1) ДА ☐ Види воле 26 (прилог) НЕ ☐ Назив на надлежниот орган, печат и/или потпис: _____	

- (1) Впишете ознака х во полето кое одговара.
(2) Приложете листа (ако се повеќе).
(3) Приложете листа со детали.
(4) Видете ги ознаките на позадината.

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ КОРИСТЕНИ ВО ОБРАЗЕЦОТ

ПОСТАПУВАЊЕ (БЕЗ ПРОЦЕСИРАЊЕ) (поле 9)			ОПЕРАЦИИ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ (поле 9)		
D1	Одлагање во или на земјиште (нпр. депонии, итн.)		R1	Користење како гориво (освен во директно спалување) или друго средство за производство на енергија	
D2	Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) (нпр. биодеградација на течности или таложни отпади во земјиштето, итн.)		R2	Преработка / регенерација на растворувачи	
D3	Длабоко вбригување (нпр. вбригување на отпади кои може да се пумпат во бунари, солни куполи (англ. salt domes) на природни депоа, итн.)		R3	Рециклирање / преработка на органски супстанции кои не се користат како растворувачи	
D4	Површинско оградување (нпр. ставање течни или таложни отпади во јами, басени или лагуни, итн.)		R4	Рециклирање / преработка на метали и соединенија на метали	
D5	Посебно проектирани депонии (нпр. ставање во линеарно наредени засебни ќелии кои се поклопени и меѓусебно изолирани од животната средина, итн.)		R5	Рециклирање / преработка на други неоргански материји	
D6	Испуштање во вода освен во морина/океани		R6	Регенерација на киселини или бази	
D7	Испуштање во морина/океани, вклучувајќи вметнување во морското дно		R7	Процесирање на компоненти кои се користат за ублажување на загадувањето	
D8	Биолошки третман кој не е назначен на друго место во оваа листа, а резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12		R8	Процесирање на компоненти на катализатори	
D9	Физичко-хемиска обработка која не е назначена на друго место во оваа листа, резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 (нпр. испарување, калцивација, итн.)		R9	Повторно рафинирање на користено масло или друго повторно користење на претходно користено масло	
D10	Спалување на копно		R10	Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) кои даваат корист за земјоделството или еколошки напредок	
D11	Спалување на море		R11	Користење на резидуални материји добиени со било која од операциите под броевите R1-R10	
D12	Трајно складирање (нпр. сместување контејнер во рудник, итн.)		R12	Размена на отпадот за подложување на било која од операциите под броевите R1-R11	
D13	Мешање пред подложување на било која од операциите од D1 до D12		R13	Акумулирање на материји наменети за било која операција од R1 до R12	
D14	Препакување пред подложување на било која од операциите од D1 до D12				
D15	Складирање кое и претходи на било која од операциите од D1 до D12				
ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (поле 14)			БРОЈОТ H (поле 18) И КЛАСАТА UN (поле 19)		
1	Прав	5 Течна материја	UN	H (broj)	Категорија
2	Цврста материја	6 Гасовита	1	H1	Експлозив
3	Вискозна / паста	7 Останато (да се прецизира)	3	H3	Запаливи течности
4	Талог		4.1	H4.1	Запаливи цврсти материји
			4.2	H4.2	Супстанции или отпади подложени на спонтано согорување
			4.3	H4.3	Супстанции или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови
НАЧИНИ НА ПАКУВАЊЕ (поле 12)			5.1	H5.1	Оксидирачки супстанции
1	Бочва	R Друмски	5.2	H5.2	Органски пероксиди
2	Древно буре	T Воз / железница	6.1	H6.1	Отровни супстанции (акутни)
3	Канистер	S Море	6.2	H6.2	Инфективни супстанции
4	Сандак	A Воздух	8	H8	Корозивни супстанции
5	Кеса	W Внатрешни пловни патништа	9	H10	Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода
6	Композитно пакување		9	H11	Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство)
7	Сад под притисок		9	H12	Екотоксични супстанции
8	Во растурена состојба		9	H13	Супстанции кои се во состојба по процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. leachate, која поседува било кое од наведените својства.
9	Останато (да се назначи што)				
У ознаки (поле 17) за видовите на отпад Y1 до Y18 и отпадите кои содржат состојки наведени под броевите Y19 до Y45, според Базелската конвенција (анекс I и II).					
26. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ					

TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE - NOTIFICATION

1. Exporter (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex: Reason for export:		3. Notification concerning (1): i) Single movement ☐ Notification number ii) General notification (multiple movements) ☐ (iii) Disposal (no recovery) ☐ (iv) Recovery operation ☐ Pre-authorized recovery facility (1): YES ☐ NO ☐ Facility Registration Number:	
2. Importer (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex:		4. Total intended number of shipments:	5. Total intended quantity (3): kg liters
7. Intended carrier(s) (name, address)(2): Contact person: Tel: Fax/Telex:		8. Disposer/recovery (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex:	
10. Waste generator(s) (name, address) (2): Contact person: Tel: Fax/Telex: Process and location of generation:		9. Method(s) of disposal (4): Technology employed: D code: R code:	
13. (i) Designation and composition of the waste:		11. Mean(s) of transport (4):	12. Packaging (4): type: number:
15. Waste identification code: - in country of export: - in country of import: Customs code (HS):		14. Physical characteristics (4):	
16. OECD classification (1) amber ☐ red ☐ other* ☐ number (attach details)		17. Y number: 18. H number (4):	
19. (i) UN Identification number: Shipping name:		(ii) UN Class (4):	
20. Concerned countries, code numbers of competent authorities, and specific points of entry and exit:			
Country of export	Transit countries		Country of import
21. Customs offices of entry and/or departure (European Union): Entry: Departure:		23. Exporter's declaration: I certify that the above information is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement. Name: Signature: Date:	
22. Number of annexes attached:			
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES			
24. To be completed by competent authority of country: - import (EEC, OECD) - transit (Basel) Notification received on: Acknowledgment sent on: Name of competent authority, stamp and/or signature:		25. Consent to the movement provided by competent authority of (name of country): Consent given on: Consent expires on: Specific conditions (1): ☐ YES See block 26 (overleaf) ☐ NO Name of competent authority, stamp and/or signature:	

- (1) Enter x in appropriate box(es).
(2) Attach list if more than one.
(3) Attach detailed.
(4) See codes on the reverse.

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION

DISPOZAL (NO RECOVERY) (Block 9) D1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.) D2 Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.) D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are described by means of any of the operations under D1 to D12 D9 Physico chemical treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations under D1 to D12 (e.g., evaporation, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Mixing prior to submission to any of the operations under D1 to D12 D14 Repackaging prior to submission to any of the operations under D1 to D12 D15 Storage pending any of the operations under D1 to D12		RECOVERY OPERATIONS (Block 9) R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalyst R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R13 Accumulation of material intended for any operation under R1 to R12																																																														
PHYSICAL STATE (Block 14) <table><tr><td>1</td><td>Dust</td><td>5</td><td>Liquid matter</td></tr><tr><td>2</td><td>Solid matter</td><td>6</td><td>Gaseous</td></tr><tr><td>3</td><td>Viscose/paste</td><td>7</td><td>Other (specify)</td></tr><tr><td>4</td><td>Sludge</td><td></td><td></td></tr></table>		1	Dust	5	Liquid matter	2	Solid matter	6	Gaseous	3	Viscose/paste	7	Other (specify)	4	Sludge			H NUMBER (Block 18) and UN CLASS (Block 19) <table><tr><th>UN</th><th>H (number)</th><th>Class</th></tr><tr><td>1</td><td>H1</td><td>Explosive</td></tr><tr><td>3</td><td>H3</td><td>Flammable liquids</td></tr><tr><td>4.1</td><td>H4.1</td><td>Flammable solids</td></tr><tr><td>4.2</td><td>H4.2</td><td>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</td></tr><tr><td>4.3</td><td>H4.3</td><td>Substances which in contact with water emit flammable gases</td></tr><tr><td>5.1</td><td>H5.1</td><td>Oxidizing substances</td></tr><tr><td>5.2</td><td>H5.2</td><td>Organic Peroxides</td></tr><tr><td>6.1</td><td>H6.1</td><td>Poisonous (Acute) substances</td></tr><tr><td>6.2</td><td>H6.2</td><td>Infectious substances</td></tr><tr><td>8</td><td>H8</td><td>Corrosive substances</td></tr><tr><td>9</td><td>H10</td><td>Liberation of toxic gases in contact with air or water</td></tr><tr><td>9</td><td>H11</td><td>Toxic substances (delayed or chronic)</td></tr><tr><td>9</td><td>H12</td><td>Ecotoxic substances</td></tr><tr><td>9</td><td>H13</td><td>Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.</td></tr></table>		UN	H (number)	Class	1	H1	Explosive	3	H3	Flammable liquids	4.1	H4.1	Flammable solids	4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion	4.3	H4.3	Substances which in contact with water emit flammable gases	5.1	H5.1	Oxidizing substances	5.2	H5.2	Organic Peroxides	6.1	H6.1	Poisonous (Acute) substances	6.2	H6.2	Infectious substances	8	H8	Corrosive substances	9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water	9	H11	Toxic substances (delayed or chronic)	9	H12	Ecotoxic substances	9	H13	Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.
1	Dust	5	Liquid matter																																																													
2	Solid matter	6	Gaseous																																																													
3	Viscose/paste	7	Other (specify)																																																													
4	Sludge																																																															
UN	H (number)	Class																																																														
1	H1	Explosive																																																														
3	H3	Flammable liquids																																																														
4.1	H4.1	Flammable solids																																																														
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion																																																														
4.3	H4.3	Substances which in contact with water emit flammable gases																																																														
5.1	H5.1	Oxidizing substances																																																														
5.2	H5.2	Organic Peroxides																																																														
6.1	H6.1	Poisonous (Acute) substances																																																														
6.2	H6.2	Infectious substances																																																														
8	H8	Corrosive substances																																																														
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water																																																														
9	H11	Toxic substances (delayed or chronic)																																																														
9	H12	Ecotoxic substances																																																														
9	H13	Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.																																																														
TYPE OF PACKAGING (Block 12) <table><tr><td>1</td><td>Cask</td></tr><tr><td>2</td><td>Wooden barrel</td></tr><tr><td>3</td><td>Canister</td></tr><tr><td>4</td><td>Case</td></tr><tr><td>5</td><td>Sack</td></tr><tr><td>6</td><td>Composite packaging</td></tr><tr><td>7</td><td>Pressure vessel</td></tr><tr><td>8</td><td>Disarranged</td></tr><tr><td>9</td><td>Other (specify)</td></tr></table>	1	Cask	2	Wooden barrel	3	Canister	4	Case	5	Sack	6	Composite packaging	7	Pressure vessel	8	Disarranged	9	Other (specify)	MEANS OF TRANSPORT <table><tr><td>R</td><td>Road</td></tr><tr><td>T</td><td>Rail</td></tr><tr><td>S</td><td>Sea</td></tr><tr><td>A</td><td>Air</td></tr><tr><td>W</td><td>Inland waters</td></tr></table>	R	Road	T	Rail	S	Sea	A	Air	W	Inland waters																																			
1	Cask																																																															
2	Wooden barrel																																																															
3	Canister																																																															
4	Case																																																															
5	Sack																																																															
6	Composite packaging																																																															
7	Pressure vessel																																																															
8	Disarranged																																																															
9	Other (specify)																																																															
R	Road																																																															
T	Rail																																																															
S	Sea																																																															
A	Air																																																															
W	Inland waters																																																															
Y references (Block 17) on the types of waste Y1 to Y18 and wastes containing constituents listed under Y19 to Y45, according to the Basel Convention (Annex I i II).																																																																
26. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT																																																																

ПРЕКУТРАНИЧНО ДВИЖЕЊЕ НА ОТПАД - ПАТЕН НАЛОГ

1. i) Извозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс:		3. i) Во согласност со известување бр. : ii) Вид на известување (1): единечно движење ☐ генерално известување (повеќекратно движење) ☐		4. Сериски број на пратката:	
ii) Производител(и) на отпад (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Место на создавање на отпадот:		8. Преработувач/одлагач (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс: Актуелно место на преработка/одлагање:			
2. Увозник (назив, адреса): Лице за контакт: Тел: Факс/Телекс:		9. Метод(и) на постапување (4): шифра D: шифра R: Технологија која се применува:			
5. Прв превозник (назив, адреса): Reg. бр. : Тел: Факс/Телекс:		6. Втор превозник (назив, адреса): Reg. бр. : Тел: Факс/Телекс:		7. Последен превозник (назив, адреса)2: Reg. бр. : Тел: Факс/Телекс:	
10. Регистрација на превозно средство (3): Датум на превоз: Потпис на овластено лице:		11. Регистрација на превозно средство (3): Датум на превоз: Потпис на овластено лице:		12. Регистрација на превозно средство (3): Датум на превоз: Потпис на овластено лице:	
13. Име и состав на отпадот:		14. Физички карактеристики (3):			
		17. Количина кг литри			
15. Идентификациона ознака на отпадот: на државата извозник: на државата увозник: цариска ознака(HS):		TWIC: EWC: Останато: (да се препише)		18. Пакување (3): тип : број:	
16.Класификација OECD (1): овер ☐ црвено ☐ останати* ☐ број *(приложи детали)		19. UN идентификационен број: UN класа(3): Назив на пратката: број H (3) : број Y :			
20. Посебни барања за рукување во случај на хаширање:		22. Извозна декларација: Со ова потврдувам дека податоците во полњата од 1-9 и од 13-21 според моите најдобри сознанија се точни и потполни. Исто така потврдувам дека се преземени законски применливи договорни обврски и дека прекутраничното движење е или ќе биде обезбедено со сите потребни осигурувања или финансиски гаранции и дека се обезбедени потребните согласности од надлежните органи на државите. Име: Потпис: Датум:			
21. Точен датум на превозот:					
ПОПОЛНУВА УВОЗНИКОТ/ПРЕРАБОТУВАЧОТ/ОДЛАГАЧОТ					
23. Пратката е примена од увозникот со (ако не е преработувач/одлагач) ☐ количина: кг литри Датум: Назив: Потпис: прифатено ☐ *отфрлено (1) ☐		25. Потврдувам дека с извршено преработка/одлагање на горе опишаниот отпад: Датум: Назив: Потпис и печат:			
24. Пратката е примена од преработувачот/одлагачот со: количина: кг литри Датум: Назив: Потпис: прифатено ☐ *отфрлено (1) ☐					
Приближен датум на преработка/одлагање: Метод на преработка/одлагање:					

(1) Впишете ознака "х" во полето кое одговара.

(2) Ако се повеќе од три превозници приложи листи со детали според поле 6 и 11.

(3) Видете ги ознаките на подацијата.

* веднаш контактирај со надлежен орган

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ КОРИСТЕНИ ВО ОБРАЗЕЦОТ

ПОСТАПУВАЊЕ (БЕЗ ПРОЦЕСИРАЊЕ) (поле 9) D1 Одлагање во или на земјиште (нпр. депонии, итн.) D2 Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) (нпр. биодетријација на течности или таложни отпади во земјиштето, итн.) D3 Длабоко вбригување (нпр. вбригување на отпад кој може да се пумпаат во бунари, солни куполи (англ. salt domes) на природни депозити, итн.) D4 Покривенско оградување (нпр. ставање течни или кашести отпади во јами, басени или лагуни, итн.) D5 Посебно проектирани депонии (нпр. ставање во линеарно наредени засебни ќелии кои се поклопени и меѓусебно изолирани од животински средини, итн.) D6 Испуштање во вода освен во морина/океани D7 Испуштање во морина/океани, вклучувајќи вметнување во морското дно D8 Биолошки третман кој не е назначен на друго место во оваа листа, а резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 D9 Физичко-хемика обработка која не е назначена на друго место во оваа листа, резултира со конечни соединенија или мешавини кои се отфрлуваат со било која од операциите од D1 до D12 (нпр. испарување, калцинација, итн.) D10 Спалување на копно D11 Спалување на море D12 Трајно складирање (нпр. сместување контејнер во рудник, итн.) D13 Мешање пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 D14 Препакување пред подложување на било која од операциите од D1 до D12 D15 Складирање кое е претходно на било која од операциите од D1 до D12		ОПЕРАЦИИ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ (поле 9) R1 Користење како гориво (освен во директно спалување) или друго средство за производство на енергија R2 Преработка / регенерација на растворувачи R3 Рециклирање / преработка на органски супстанции кои не се користат како растворувачи R4 Рециклирање / преработка на метали и соединенија на метали R5 Рециклирање / преработка на други неоргански материји R6 Регенерација на киселини или бази R7 Процесирање на компоненти кои се користат за ублажување на загадувањето R8 Процесирање на компоненти на компоненти од катализатори R9 Повторно рафинирање на користено масло или друго повторно користено на претходно користено масло R10 Изложување на процеси во земјиштето (англ. land treatment) кои даваат корист за земјоделството или еколошки напредок R11 Користење на резидуални материји добиени со било која од операциите под броевите R1-R10 R12 Размена на отпадот за подложување на било која од операциите под броевите R1-R11 R13 Акумулирање на материји наменети за било која операција од R1 до R12																																														
ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ (поле 14) 1 Права 2 Цврста материја 3 Вискозна / паста 4 Талог 5 Течна материја * 6 Гасовита 7 Останато (да се прецизира)		БРОЈОТ И КЛАСАТА UN (19) <table border="1"> <thead> <tr> <th>UN</th> <th>Н (број)</th> <th>Категорија</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>H1</td><td>Експлозив</td></tr> <tr><td>3</td><td>H3</td><td>Запалива течност</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>H4.1</td><td>Запалива цврста материја</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>H4.2</td><td>Супстанции или отпади подложени на спонтанно согорување</td></tr> <tr><td>4.3</td><td>H4.3</td><td>Супстанции или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>H5.1</td><td>Окисирачки супстанции</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>H5.2</td><td>Органски пероксиди</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>H6.1</td><td>Отровни супстанции (акутни)</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>H6.2</td><td>Инфективни супстанции</td></tr> <tr><td>8</td><td>H8</td><td>Корозивни супстанции</td></tr> <tr><td>9</td><td>H10</td><td>Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода</td></tr> <tr><td>9</td><td>H11</td><td>Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство)</td></tr> <tr><td>9</td><td>H12</td><td>Екотоксични супстанции</td></tr> <tr><td>9</td><td>H13</td><td>Супстанции кои се во состојба во процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. леахите, која поседува било каква од наведените својства.</td></tr> </tbody> </table>		UN	Н (број)	Категорија	1	H1	Експлозив	3	H3	Запалива течност	4.1	H4.1	Запалива цврста материја	4.2	H4.2	Супстанции или отпади подложени на спонтанно согорување	4.3	H4.3	Супстанции или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови	5.1	H5.1	Окисирачки супстанции	5.2	H5.2	Органски пероксиди	6.1	H6.1	Отровни супстанции (акутни)	6.2	H6.2	Инфективни супстанции	8	H8	Корозивни супстанции	9	H10	Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода	9	H11	Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство)	9	H12	Екотоксични супстанции	9	H13	Супстанции кои се во состојба во процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. леахите, која поседува било каква од наведените својства.
UN	Н (број)	Категорија																																														
1	H1	Експлозив																																														
3	H3	Запалива течност																																														
4.1	H4.1	Запалива цврста материја																																														
4.2	H4.2	Супстанции или отпади подложени на спонтанно согорување																																														
4.3	H4.3	Супстанции или отпади кои во контакт со вода ослободуваат запаливи гасови																																														
5.1	H5.1	Окисирачки супстанции																																														
5.2	H5.2	Органски пероксиди																																														
6.1	H6.1	Отровни супстанции (акутни)																																														
6.2	H6.2	Инфективни супстанции																																														
8	H8	Корозивни супстанции																																														
9	H10	Ослободување на отровни гасови во контакт со воздух или вода																																														
9	H11	Токсични супстанции (со одложено или хронично дејство)																																														
9	H12	Екотоксични супстанции																																														
9	H13	Супстанции кои се во состојба во процесирањето да надградат некоја друга материја, нпр. леахите, која поседува било каква од наведените својства.																																														
НАЧИНИ НА ПАКУВАЊЕ (поле 18) 1 Бочва 2 Драсно буре 3 Канистер 4 Сандак 5 Кеса 6 Композитно пакување 7 Сад под притисок 8 Во ристурена состојба 9 Останато (да се назначи што)		НАЧИНИ НА ТРАНСПОРТ R Патен T Воз / железница S Море A Воздух W Внатрешни пловни патници																																														
ПОПОЛНУВААТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИЦИ																																																
26. ДРЖАВА ИЗВОЗНИК/ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА Опишаниот отпад е излезен од државата на ден: _____ печат: _____ потпис: _____		28. ПЕЧАТИ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ДРЖАВАТА НА ТРАНЗИТ <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Име на државата:</td> <td colspan="2">Име на државата:</td> </tr> <tr> <td>Влез</td> <td>Излез</td> <td>Влез</td> <td>Излез</td> </tr> </table>		Име на државата:		Име на државата:		Влез	Излез	Влез	Излез																																					
Име на државата:		Име на државата:																																														
Влез	Излез	Влез	Излез																																													
27. ДРЖАВА УВОЗНИК Опишаниот отпад е влезен во државата на ден: _____ печат: _____ потпис: _____		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Име на државата:</td> <td colspan="2">Име на државата:</td> </tr> <tr> <td>Влез</td> <td>Излез</td> <td>Влез</td> <td>Излез</td> </tr> </table>		Име на државата:		Име на државата:		Влез	Излез	Влез	Излез																																					
Име на државата:		Име на државата:																																														
Влез	Излез	Влез	Излез																																													

TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE / TRACKING FORM

1. i) Exporter (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex:		3. i) Corresponding to Notification no. : ii) single movement (1): general notification (multiple movements)		4. Serial number of shipment:	
ii) Waste Generator(s) (name, address)(2): Contact person: Tel: Fax/Telex: Site of generation:		8. Disposer/recovery (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex: Actual site of disposal/recovery:			
2.Importer (name, address): Contact person: Tel: Fax/Telex:		9. Method(s) of disposal (4): D code: R code: Technology employed:			
5. 1st Carrier (name, address): Registration No.: Tel: Fax/Telex:		6. 2nd Carrier (name, address): Registration No.: Tel: Fax/Telex:		7. Last Carrier (name, address): Registration No.: Tel: Fax/Telex:	
10. Identity of means of transport (3): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative:		11. Identity of means of transport (4): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative:		12. Identity of means of transport (3): Date of transfer: Signature of Carrier's Representative:	
13. Designation and composition of waste:		14. Physical characteristics (3):			
		17. Actual quantity: kg litres			
15. Waste identification code: -in country of export: -in country of import: -customs codeHS:		IWC: EWC: Other: (specify)		18. Packaging (3): Type (3): Number:	
16. OECD classification (1) amber ☐ other * ☐ * (attach details)		red ☐ and number		19. UN classification: UN shipping name: UN identification number: UN class (3): H Numbe (3): Y Number:	
20. Special handling instructions:		22. Exporter's declaration: I certify that the information in blocks 1-9 and 13-21 above is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into, and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement, and that all necessary authorizations have been received from the competent authorities of the States concerned.			
21. Actual date of shipment:		Name: Date: Signature:			

TO BE COMPLETED BY IMPORTER/DISPOSER-RECOVERY FACILITY

23. Shipment received by importer on (if not disposer/recovery): Quantity received: kg litres Date: Signature: Name:		accepted ☐ rejected* ☐		25. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed Date:	
24. Shipment received at disposer/recovery on: Quantity received: kg litres Date: Signature: Name:		accepted ☐ rejected* ☐		Name:	
Approximate date of disposal/recovery: Method of disposal/recovery:				Signature and stamp:	

- (1) Enter x in appropriate box(es)
(2) If more than three carriers, attach information as required by blocks 6 and 11.
(3) See codes in reverse.
(*) Immediately contact competent authorities.

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE FORM

TREATMENT (WITHOUT PROCESSING) (Block 9) D1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.) D2 Land treatment (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.) D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are described by means of any of the operations under D1 to D12 D9 Physico chemical treatment not specified elsewhere in this List which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations under D1 to D12 (e.g., evaporation, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Mixing prior to submission to any of the operations under D1 to D12 D14 Repackaging prior to submission to any of the operations under D1 to D12 D15 Storage pending any of the operations under D1 to D12		OPERATIONS OF PROCESSING (Block 9) R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalyst R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R13 Accumulation of material intended for any operation under R1 to R12																																														
PHYSICAL STATE (Block 14) 1 Dust 2 Solid matter 3 Viscose/paste 4 Sludge 5 Liquid matter 6 Gaseous 7 Other (specify)		UN CLASS and H NUMBER (Block 19) <table border="1"> <thead> <tr> <th>UN</th> <th>Number</th> <th>Class</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H1</td> <td>Explosive</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H3</td> <td>Flammable liquids</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>H4.1</td> <td>Flammable solids</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>H4.2</td> <td>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>H4.3</td> <td>Substances which in contact with water emit flammable gases</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>H5.1</td> <td>Oxidizing substances</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>H5.2</td> <td>Organic Peroxides</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>H6.1</td> <td>Poisonous (Acute) substances</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>H6.2</td> <td>Infectious substances</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H8</td> <td>Corrosive substances</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H10</td> <td>Liberation of toxic gases in contact with air or water</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H11</td> <td>Toxic substances (delayed or chronic)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H12</td> <td>Ecotoxic substances</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H13</td> <td>Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.</td> </tr> </tbody> </table>		UN	Number	Class	1	H1	Explosive	3	H3	Flammable liquids	4.1	H4.1	Flammable solids	4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion	4.3	H4.3	Substances which in contact with water emit flammable gases	5.1	H5.1	Oxidizing substances	5.2	H5.2	Organic Peroxides	6.1	H6.1	Poisonous (Acute) substances	6.2	H6.2	Infectious substances	8	H8	Corrosive substances	9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water	9	H11	Toxic substances (delayed or chronic)	9	H12	Ecotoxic substances	9	H13	Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.
UN	Number	Class																																														
1	H1	Explosive																																														
3	H3	Flammable liquids																																														
4.1	H4.1	Flammable solids																																														
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion																																														
4.3	H4.3	Substances which in contact with water emit flammable gases																																														
5.1	H5.1	Oxidizing substances																																														
5.2	H5.2	Organic Peroxides																																														
6.1	H6.1	Poisonous (Acute) substances																																														
6.2	H6.2	Infectious substances																																														
8	H8	Corrosive substances																																														
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water																																														
9	H11	Toxic substances (delayed or chronic)																																														
9	H12	Ecotoxic substances																																														
9	H13	Substances capable, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.																																														
TYPE OF PACKAGING (Block 18) 1 Cask 2 Wooden barrel 3 Canister 4 Case 5 Sack 6 Composite packaging 7 Pressure vessel 8 Disarranged 9 Other (specify)		MEANS OF TRANSPORT R Road T Rail S Sea A Air W Inland waters																																														
TO BE FILLED-OUT BY CUSTOMS OFFICERS																																																
26. COUNTRY OF EXPORT / CUSTOMS OFFICE The above described waste has exited from the country on: Stamp: Signature:		28. STAMPS OF THE CUSTOMS OFFICE OF THE COUNTRY OF TRANSIT <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Name of country:</th> <th colspan="2">Name of country:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entry</td> <td>Exit</td> <td>Entry</td> <td>Exit</td> </tr> </tbody> </table>		Name of country:		Name of country:		Entry	Exit	Entry	Exit																																					
Name of country:		Name of country:																																														
Entry	Exit	Entry	Exit																																													
27. COUNTRY OF IMPORT The above described waste has entered in the country on: Stamp: Signature:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Name of country:</th> <th colspan="2">Name of country:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entry</td> <td>Exit</td> <td>Entry</td> <td>Exit</td> </tr> </tbody> </table>		Name of country:		Name of country:		Entry	Exit	Entry	Exit																																					
Name of country:		Name of country:																																														
Entry	Exit	Entry	Exit																																													

**Упатство за пополнување на патниот налог
(образец за превоз)**

Полиња 1 - 2. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата 1, 2 и 10 на образецот за известувањето.

Поле 3. Во ова поле се впишува бројот од образецот за известување за соодветната пратка и се назначува дали се работи за еднократен превоз (единечно движење) или повеќекратен превоз (генерално известување).

Поле 4. Во ова поле во случаите на повеќе пратки се впишува серискиот број на пратката во однос на вкупниот број на пратки (на пр. 4/11 за четвртата пратка од планираните единаесет).

Полиња 5 - 7. Во овие полиња се впишува име, полната адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на сите превозници на отпадот ако ги има повеќе и името, полната адреса, броевите на телефоните, телефаксите или телекси на лицето за контакт потребно во случај на инцидент. Кога се работи за повеќе превозници, податоците за секој од нив се внесуваат во прилогот.

Полиња 8 - 9. Податоците во овие полиња се впишуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Полиња 10 - 12. Во овие полиња се впишуваат видот на транспортот, бројот на лиценца и/или регистарскиот број на превозното средство како и потписот на превозникот или лице кој е овластен за потпишување. Секоја промена на превозникот мора да содржи цело име, адреса, броеви на телефони и телефакси, број на лиценца и број на регистрацијата на превозното средство, датум на претоварот на пратката со место на претоварот, како и потпис на превозникот (или потпис на лице овластено за потпишување). Првиот датум на утоварот мора да биде идентичен со датумот на почетокот на прекуграничниот превоз.

Полиња 13 - 16. Податоците во овие полиња се внесуваат идентично со податоците од полињата со исти редни броеви на образецот за известување.

Поле 17. Во ова поле се впишуваат количината во килограми или во литри за секоја пратка и кога тоа е можно да се приложи образецот за мерењето.

Поле 18. Во ова поле да се впишува начините на пакување и бројот на пакувањето.

Поле 19. Податоците во ова поле треба да се внесуваат идентично со податоците од полињата 17, 18 и 19 на образецот за известување.

Поле 20. Во ова поле се наведуваат некои превентивни мерки кои се однесуваат на пратката посебни побарувања при ракување со отпадоците вклучително и одредби за итност во случај на инцидент, а кои се однесуваат на преработувачите на отпад и вработените кои ракуваат со отпадот.

Поле 21. Се впишува точниот датум на почетокот на превозот. Оваа дата треба да се совпадне со датата на почетокот на превозот внесена во полето 10 на овој образец.

Поле 22. Пред почетокот на превозот на пратката овластеното лице на извозникот/производителот на отпадот мора да го потврди овој образец со свој потпис и дата. Со тоа исто така се заверува вистинитоста на сите податоци и постоењето на финансиска гаранција која ќе биде во сила во текот на прекуграничниот превоз на отпад.

Поле 23. Го заверува увозникот (ако не е преработувач/одлагач) на отпадот при приемот на отпадот на преработка/одлагање. Се внесуваат примените отпадоци во килограми и/или во литри, датата на приемот, името на увозникот, потпис и дата од овластено лице. Потпишана копија од образецот се дава на превозникот. Во соодветниот квадрат се означува со впишување на „X“ дали пратката е примена или одбиена. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го известат својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати потпишана копија до извозни-

кот/производител на отпадот и до надлежен орган на заинтересираните држави. Оригиналот од патниот налог мора да ја следи секоја пратка од почетокот на превозот се до нејзиното пристигнување на одлагањето/преработување.

Поле 24. Ова поле го пополнува одлагачот/преработувачот на отпадот при приемот на отпадот на обработка или одлагање. Во квадратите се впишува „примено“ или „одбиено“, примена количина, датум на прием и име на лицето кое го примило отпадот. Ако пратката е одбиена, примачот мора итно да го извести својот надлежен орган. Ако пратката е прифатена, во рок од три дена примачот на отпадот мора да испрати потпишана копија до извозникот/давател на известувањето и до надлежниот орган на заинтересираните држави.

Поле 25. Ова поле го пополнува одлагачот /преработувачот на отпадот поради заверка на преработката/одлагањето на отпадот. Се впишуваат датумот на преработката/одлагањето и постапката на обработка/одлагање на отпадот.

Поле 26 - 28. Пополнувањето на овие полиња не е посебно барано со Базелската конвенција. Податоците во нив служат за контрола од страна на царинските испостави на државите извозници, државите на транзитот и државите на увозот. Одделни држави бараат царинските испостави да достават копија од образецот за превоз до надлежниот орган на државата кога отпадот го напушта подрачјето на таа држава.

Општи напомени:

Извозникот/производителот на отпадоците ги пополнува полињата од 1 - 9 и од 13-22.

Превозниците ги пополнуваат полињата од 10-12 (првиот поле 10, вториот поле 11 и последниот поле 12).

Увозникот (ако не е истовремено и преработувач) го пополнува и поле 23.

Преработувачот ги пополнува полињата 24 и 25.

Полињата 26 и 27 се пополнуваат од царински органи на секоја држава при влез и излез.

Образецот за превоз (патниот налог) треба да го придружува секој товар. Во случај на генерална нотификација (известување) неопходно е секоја пратка да биде придружувана со поделен патен налог. Во тој случај потребно е да се приложи и копие од известувањето (нотификацијата) со што е дозволено прекуграничното пренесување.

Извозникот/производителот на отпадоците го пополнува патниот налог пред испраќањето на отпадоците.

Првиот превозник го пополнува и го потпишува поле 10. Копие од потпишаниот патен налог остава кај извозникот/давателот на известувањето.

При трансфер на отпадоците секој нареден превозник го пополнува поле 11 односно поле 12 на ист начин како и првиот превозник. Во случај кога превозниците се повеќе од три тогаш истите податоци за нив се приложуваат во прилог на патниот налог при што секое наредно предавање на пратката на друг превозник копија од потпишаниот патен налог треба да остане кај претходниот превозник.

Кога преработувачот ќе ги прими отпадоците овластеното лице од негова страна го пополнува полето 24 и копие од истото дава на последниот превозник. Исто така преработувачот копие треба да испрати и до извозникот, надлежен орган на државата извозничка, државата увозничка и други заинтересирани надлежни органи.

Кога ќе заврши преработката на отпадоците, преработувачот го пополнува полето 25 од образецот и испраќа копие до извозникот, надлежниот орган на државата извозничка, државата увозничка и надлежните органи. Оригиналот од образецот за превоз останува кај преработувачот.

Копијата со завереното поле 25 да се достави во рок не пократок од 180 дена сметано од денот на приемот на отпадоците.